


## Сечици странични

461/1BI



### Usage



### Profiles



[\(/mk/about-](#)

[us/materials\)](#)




[\(/mk/support/warranty\).](#)

### Product features


- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење индукционо појачани
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард EN 12540
- рачки изолирани со двокомпонентни навлаки
- изработени по стандард ISO 5749

### Standards

466/4G Странични клешти за сечење, јака изведба 466/4P  
Странични клешти за сечење, јака изведба 466/1BI  
Странични клешти за сечење, јака изведба 461/4P  
Странични клешти за сечење 461/4G  
Странични клешти за сечење 461/1BI  
Странични клешти за сечење




Barcode	L	B	A	C	Icon
607883	140	19	9.5	18	169
607884	160	22.5	10	22	214



### Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
607883	230	58	31	175
607884	240	63	32	220



### Transport packaging

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
607883	4	75	308	60	769
607884	4	84	318	63	954